

Врз основа на член 46, 47, 48 и 49 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на РМ“ бр.78/15,106/15,153/15,190/16, 21/18, и „Службен весник на РСМ“ бр.101/19 и 275/19), Одлуката на Советот на Општина Валандово за продажба на движна ствар во сопственост на Општина Валандово бр. 08-34/15 од 27.05.2020 година („Службен гласник на Општина Валандово“ бр.5/20), Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари на Општина Валандово врши

## ОБЈАВА БР. 01/2020

### за продажба на движна ствар сопственост на Општина Валандово

#### 1. ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА СО ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на оваа објава е продажба на движна ствар во сопственост на Општина Валандово, со електронско јавно наддавање, согласно Одлуката на Советот на Општина Валандово за продажба на движна ствар во сопственост на Општина Валандово бр. 08-34/15 од 27.05.2020 година.

#### 2. ПОДАТОЦИ ЗА ВОЗИЛАТА КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА, ПОЧЕТНА ЦЕНА НА ВОЗИЛАТА, БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА, МИНИМАЛЕН ЧЕКОР, ВРЕМЕ НА ПОЧЕТОК НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Податоци за возилото	Почетна цена/денари	Банкарска гаранција/денари	Минимален чекор	Час/ почеток
----------------------	---------------------	----------------------------	-----------------	--------------

1. AVTOBUS TAM				
Број на шасија:SR89000571206	234.000,00	4.680,00	Без ограничување	12.00
Број на мотор: 44296310536943				
Год. на производство:1990				
Сила на мотор (KW):188				
Зафатнина на мотор (sm <sup>3</sup> ):11200				

2. AVTOBUS FAP Тип: SANOS 115 GNR				
Број на шасија: 21037	120.000,00	2.400,00	Без ограничување	12.30
Број на мотор: 040875				
Год.на производство: 1990				
Сила на мотор (KW): 177				
Зафатнина на мотор (sm <sup>3</sup> ):11040				

3. AVTOBUS IKARUS Тип: IK 115-B				
Број на шасија: 0390085/0280	100.000,00	2.000,00	Без ограничување	13.00
Број на мотор: D2356NM6U/1011583/682				
Год. на производство: 1985				
Сила на мотор (KW): 162				
Маса на празно возило во кг. 9100				

Цената за продажба на возилата е утврдена согласно Извештајот за процена на транспортни средства од Друштво за производство, промет и услуги АБЦ-БРОТХЕР ДООЕЛ Скопје со бр . 125 од 13.05.2020 година

### 3. ДАТУМ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Електронското јавно наддавање ќе се одржи на ден 29.10.2020 година (четврток) со почеток:

- За возилото под реден број 1 од 12:00 часот;
- За возилото под реден број 2 од 12:30 часот;
- За возилото под реден број 3 од 13:00 часот;

Електронското јавно наддавање ќе се одржи на следната интернет страница [www.e-stvari.mk](http://www.e-stvari.mk).

### 4. ПРАВО НА УЧЕСТВО

Право на учество на електронското јавно наддавање имаат сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на движните ствари на територијата на Република Северна Македонија согласно со закон и кои ги исполнуваат условите дадени во објавата.

Увид на движните ствари може да се изврши секој работен ден во периодот од 08 до 14 часот на паркинг плац ПАВЛОВ Јосифово.  
Лице за контакт: Манојло Манев тел.071-207-720.

### 5. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО НА ЈАВНОТО НАДДАВАЊЕ

Заинтересираните правни и физички лица поднесуваат Пријава за учество на електронското јавно наддавање, која треба да содржи:

1. Изјава за прифаќање на условите што се дадени во Објавата;
2. Банкарска гаранција за сериозност на понудата во висина од 2 % од проценетата вредност на движната ствар, за учество на јавното наддавање. Покрај електронски, банкарската гаранција за сериозност на понудата треба во писмена форма (во оригинал) да се достави на адреса – Општина Валандово ул.„Иво Лола Рибар“ бб Валандово за Комисија за располагање со недвижни и движни ствари на Општина Валандово. Недоставувањето на банкарската гаранција во писмена форма до Комисијата ја прави пријавата неприфатлива и истата ќе биде одбиена.
3. Доказ за идентитет за правни лица;
  - тековна состојба од Централен регистар на РСМ – не постара од шест месеци (за домашни правни лица);
  - извод од регистрација од соодветен регистар во државата од која доаѓа (за странски правни лица);
4. Доказ за идентитет на физички лица:
  - копија од лична карта или патна исправа;
5. Е-маил адреса на подносителот на пријавата, преку која ќе се врши постапката на регистрирање за учество на електронско јавно наддавање, односно ќе му бидат испратени корисничкото име и шифра за пристап на

страната [www.e-stvari.mk](http://www.e-stvari.mk) на која што ќе се одвива електронското јавно наддавање.

Пријавата за учество на јавното наддавање се поднесува електронски и треба да ги содржи сите податоци и докази кои се утврдени во објавата за електронско јавно наддавање а банкарската гаранција за сериозност на понудата освен електронски треба да се достави и во писмена форма на начин опишан во точка 5 од објавата.

**НАПОМЕНА:** За да можете непречено да поднесете пријава за учество на јавно наддавање и да учествувате во јавното наддавање потребно е да имате активна електронска пошта ( email ) како и прелистувач ( browser) од следниве верзии на прелистувачи: **Internet Explorer верзија 10 и понова., Mozilla Firefox верзија 44 и понова., Google Chrome верзија 47 и понова., Android Прелистувачи од верзија 4.4 и понова., Safari Прелистувач верзија 9 и понова., Opera Прелистувач верзија 36 и понова.**

Комисијата, по приемот на пријавите, утврдува дали се доставени во определениот рок и дали се комплетирани, согласно со условите во објавата, по што ги известува подносителите на пријавите по електронски пат. На подносителите на пријавите кои се комплетни, Комисијата во рок од 3 (три) дена од денот на доставувањето на понудите им доставува корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање, а на подносителите кои не доставиле комплетна документација им доставува известување со образложение дека нема да учествуваат на јавното наддавање.

## 6. РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ

Рокот за поднесување на пријава за учество на јавното наддавање е 10 дена од денот на објавување на објавата, заклучно со 26.10.2020 година (понеделник) до 15,00 часот.

## 7. БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА

Банкарската гаранција за сериозност на понудата за учество на јавното наддавање се враќа на подносителот на пријавата во рок од 15 дена од одржувањето на јавното наддавање а банкарската гаранција на најповолниот понудувач му се враќа во рок од 15 дена од денот на уплатата на вкупната сума постигната на јавното наддавање.

Банкарската гаранција треба да биде издадена во македонска валута, од банка која што работи и врши банкарски активности во Република Северна Македонија, а времетраењето на банкарската гаранција треба да биде со рок до 30.11.2020 година.

## 8. ПОСТАПКА

Јавното наддавање започнува со објавување на почетната цена на возилото и се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците.

Јавното наддавање ќе се одржи доколку учесниците ги исполнуваат условите дадени во објавата.

Јавното наддавање ќе се одржи, доколку по објавата се пријавил и само еден учесник кој ги исполнува условите дадени во објавата и ја прифати почетната цена.

За најповолен понудувач се смета учесникот на јавното наддавање кој понудил последна цена која претставува највисока цена за продажба на движната ствар.

Комисијата по завршување на јавното наддавање изготвува записник за спроведеното јавно наддавање кој се доставува до сите учесници на јавното наддавање.

Учесниците имаат право на Приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата, која одлучува по приговорот со Решение во рок од 5 дена од приемот на приговорот.

Најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор е должен да ги уплати средствата согласно постигнатата крајна цена за возилото на сметка на Општина Валандово, а доколку не ги уплати во овој рок нема да се пристапи кон склучување на договор, банкарската гаранција ќе биде активирана, а понудувачот во период од една година нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за предметните движни ствари.

Со најповолниот понудувач, во рок од 5 работни дена по извршената уплата на цената на возилото, се склучува Договор за продажба на движните ствари. Договорот во рок од 30 дена купувачот го доставува кај нотар заради вршење на солемнизација. Обврската за трошоци за солемнизација на Договорот паѓа на товар на купувачот.

Оваа објава, пријавата за учество и изјавата за прифаќање на условите од објавата ќе бидат објавени на web страната на Општина Валандово.

**Комисија за располагање со недвижни и  
движни ствари на Општина Валандово**